

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕД ОПЕРАТИВЕН ПРОГРАМ И ПРИЕМ НА БОЛЕН



**ПРИГОТВИЛА:
ВАЛЕНТИНА БРНЗЕВСКА**

СОФИЈА 13.09-02.10/15

Едукација на пациентот



- Докторот разговара со пациентот и му соопштува дека треба да се изврши хирушка интервенција. Тој го едуцира пациентот за сите можни промени и компликации кои можат да настанат за време на операцијата и по операцијата.



- Откако болниот се согласува за извршување на хирушкиот зафат, тој се спрема за предоперативен програм што следува.



Консултативна дејност



- Вообичаено се реализира при првата средба во анестезиолошката амбуланта, а опфаќа:
- Предоперативен специјалистички и консултативен анестезиолошки преглед,
- Преданестезиолошка евауација на здравствената состојба
- Предоперативна припрема ако од неа има потреба,
- Оценка на состојбата и степенот на анестезиолошко-оперативен ризик (ASA),
- Прибавување на писмена согласност за изведување на операцијата со анестезија.

Прием на болен во амбуланта



- Болничко лекување во здравствени хоспитални установи се однесува на потешки болни, болни за хируршка интервенција и болни кај кои треба да се спроведат интензивни дијагностички или терапевтски процедури. Должината на болничкото лекување е различно и зависи од дијагнозата и тежината на болеста, како и од појавата на компликациите.
- Цел на здравствената служба, но и светски тренд е болничкиот престој да се сведе на минимум денови.
- Хоспитализацијата на болните се состои од два дела:
 - ❖ Медицинско административен и
 - ❖ Санитарен.



- Во амбулантата, лекарот го прегледува болниот и ако треба да остане на болничко лекување му препишува запис за прием на болен кој содржи:
- - Основни податоци за болниот (генералии на болниот- име и презиме, возраст, адреса, занимање)
- - дијагноза,
- - терапија,
- - потребни иследувања,
- - време кога е примен
- - потпис од лекарот- да се знае кој е одговорен за приемот.



- Медицинската сестра ги заведува во амбулантната книга сите потребни податоци за болниот. Болниот оди во матичното одделение, каде се заведува во матичната книга и добива матичен број и историја на болеста. Болниот пополнува изјава за согласност за лекување во болничката установа.
- Историјата на болеста (медицински правен документ и судски документ)
- Откако пациентот ќе ги заврши сите овие процедури прави крва анализа и некои дополнителни прегледи ако се потребни.





- Останатиот дел од медицинско-административниот прием се изведува во самото болничко одделение од страна на медицинската сестра, го заведува во одделенската книга, го сместува во болничкиот кревет кој е претходно подготвен, му отвора температурна листа и се пополнува статистичко ливче.
- Санитарната обработка опфаќа подготовка и преглед на пациентот за престој во болничкото одделение.

Сето ова целокупно знаење го стекнав во болницата Токуда-Софија



- Голема благодарост до Министерство за здравство кое ми ја овозможи оваа едукација.
- Ви благодарам на вниманието